

Назив и штембил на правното лице
Бр.на решение

До
СЕТЕК Се Од Техника ДООЕЛ
Ул.Рузвелтова бр 21 Скопје

РЕШЕНИЕ

За извршување на плата - административна забрана,
на корисникот на кредитот

Врз основа на писмена изјава – согласност на работникот _____, со
(име и презиме)

живеалиште на _____, место _____
(адреса)

и ЕМБГ _____, се става административна забрана во корист на СЕТЕК Се Од Техника ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Рузвелтова бр.21- Скопје, за купупродажба на производи со одложено плаќање на рати склучен помеѓу Синдикатот на УПОЗ и СЕТЕК Се Од Техника ДООЕЛ-Скопје.

Член 1

Се обврзуваме дека во целост ќе вршиме забрана и тоа:

Задршка на износ според известување - Фактура бр. _____ на СЕТЕК Се Од Техника Скопје, во натамошниот текст продавач.

Уплатата ќе се врши во корист на сметката број 210-0646961201-44 Тутунска Банка АД Скопје, со даночен бр. 4057009501106 и матичен бр. 6469612 на име СЕТЕК Се Од Техника-Скопје.

Член 2

Оваа забрана ќе стапи на сила веднаш по нејзино доставување во службите за сметковотствено работење при _____
(назив на работодавачот)

Член 3

Се обврзуваме да ја реализираме административната забрана на платата на работникот заради отплата на кредитот врз основа на Согласноста за административна забрана која ја има доставено работникот.

Член 4

Се обврзуваме да го известиме продавачот за евентуален престанок на работниот однос на работникот по било кој основ, за засновање на правен однос со друго лице во рок од 8 дена по настанатата промена и да го предадеме решението за административна забрана на плата со вкупната документација на новиот работодавач.

Член 5

Во моментот на издавањето на Решението за административната забрана на плата на работникот потврдуваме дека :

* Се согласуваме податоците да бидат користени во сите постапки кои се поврзани со оваа купупродажба

- нема друга административна забрана или постапка на истата со која би надминала висина на 1/3 од платата.
- нема решение за намирување на побарување по основ на законско издржување, за надоместок на штета настаната по основ на нарушување на здравјето или намалување односно губење на работната способност.
- максималниот износ од плата кој може да му се сопира по кој било основ изнесува _____,00 денари

Член 6

Согласно Барањето и овластувањето на нашиот работник _____,
(име и презиме)

гарантираме дека ќе ја реализираме административната забрана на неговата плата заради отплата на кредит во вкупен износ од _____,00 денари, а уплатата ќе се врши на _____ месечни рати со износ од _____,00 денари на една рата, во корист на жиро сметката бр: 210-0646961201-44 во НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, со даночен бр. 4057009501106 и матичен бр. 6469612 на име Сетек Се Од Техника- Скопје, со цел на дознака уплата по Фактура бр. _____ од СЕТЕК се Од Техника ДООЕЛ Скопје.

Член 7

Со донесување и доставување на Решението, под полна и материјална и кривична одговорност, согласно законските прописи, се обврзуваме дека во потполност ќе ги извршиме сите обврски кои произлегуваат од него.

Во _____ , _____
(место) (датум)

Потписи на овластени лица:

Раководител на финансиска служба

Овластено лице

* Се согласуваме податоците да бидат користени во сите постапки кои се поврзани со оваа купопродажба